



БАРАЊЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ СМС, ФАКС, ГОВОРЕН АВТОМАТ И ДОБИВАЊЕ ИЗВОД НА Е-MAIL ЗА ДЕНАРСКИ СМЕТКИ НА ПРАВНИ ЛИЦА

Назив на сметката: _____

Денарска сметка: _____

Лице на кое му се овозможува пристап до податоците:
(се пополнува задолжително)

Име и презиме:												
Адреса:												
ЕМБГ:											Бр. ЛК:	
Контакт тел.:												

Барам да се: - овозможи - откаже СМС известување за

<input type="checkbox"/> -одлив <input type="checkbox"/> -прилив			
Износ над:*	Ден.	Моб.тел.**	+389 7
Време на прием на пораката : <input type="checkbox"/> - веднаш <input type="checkbox"/>- помеѓу 8.00 и 20.00 часот			

Барам да се: - овозможи - откаже ИЗВОД НА ФАКС

Телефон		Време на прием	
---------	--	----------------	--

Барам да се: -овозможи - откаже СОСТОЈБА НА ГОВОРЕН АВТОМАТ

Телефон	
---------	--

Барам да се: -овозможи - откаже
Е-MAIL УСЛУГА ЗА ПРИМАЊЕ НА ДЕНАРСКИ ИЗВОДИ

e-mail адреса:	
	@

Со пополнување на Барањето потврдуваме дека:

- Наведените податоци се точни и при промена на податоците благовремено ќе ја информираме Банката;
- Во целост ги прифаќаме Општите услови на Комерцијална Банка АД Скопје за користење на услугата СМС банкарство, известување за промена на сметка преку факс, говорен автоамт и доставување на Изводи за состојбата и промените на сметката преку е-маил за правни лица
- Ја овластувам Банката да ја задолжува горенаведената сметка за наплата на сите обврски настанати по овие услуги;
- Сме информирани дека поради виша сила или технички проблеми од страна на телекомуникациските оператори може да се јават проблеми во функционирањето на услугата за што Банката не сноси одговорност;
- Сме информирани дека висината на надоместокот кој Банката го наплатува по порака за побараните известувања согласно Тарифата на Банката, која може да подлежи на промени;
- Сме согласни од Банката да добиваме и други видови на известувања за кои не се наплатува надоместок

* Минимален дозволен износ е 500 денари. Секој целоброен износ над минималниот е дозволен.

** форматот на телефонскиот број за примање на СМС пораките треба да е во меѓународен формат, со код на земја, оператор и самиот број [+код на земја оператор телефонски број] пр. +389 7X XXXXXX

_____ година

од Банката

Потпис и печат од овластеното лице
за застапување на правниот субјект

Овластено службено лице

